

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ**

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат студентите на Факултетот за безбедност дека уписот на летниот семестар е во периодот од 22.02.2021 до 05.03.2021 година

По следниот распоред:

Студентите од прва и четврта година ќе вршат упис во деновите понеделник, среда и петок

Студентите од втора и трета година ќе вршат упис во деновите вторник и четврток

За заверка на I, III, V и VII и упис на II, IV, VI и VIII семестар потребни се следните документи:

- пријавен лист – 1 (жолт)
- семестрален лист на кој се запишуваат предметите од претходниот ислушан зимски семестар,
- индекс,

- П рата за партиципација уплатена на трезорска сметка бр. 100000000063095, сметка на буџетски корисник 160016125578810 приходна шифра 723012, програма 42, депонент НБРМ,– Факултет за безбедност – Скопје, со цел на дознака “надомест за студирање”.

- пријава согласно ЕКТС за повторно запишани предмети од летен семестар т.е. за предмети кои прв пат се слушаат во наредниот семестар.

Согласно Одлуката на Универзитетскиот сенат на УКЛО, бр. 14-508/5 од 23.06.2020 година, за реализација на студентските активности на ФСС и УСС, **се утврдува обврска за плаќање на паричен износ од по 200 ден. по студент на семестар (зимски/летен), односно ова е обврска од втор летен семестар за студентите од прва година, а за останатите студенти од втора, трета и четврта година уплаќаат по 200 ден. и во зимски и во летен семестар** и тоа:

1. **100 ден.** за реализација на активностите на УСС на жиро сметката за културно - уметнички и други потреби на студентите на УКЛО, банка НБРСМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678867, ЕДБ 4002979132007, приходно konto 723012, програма 42
2. **100 ден.** за реализација на активностите на ФСС на жиро сметката на единицата на УКЛО

Студентите кои запишуваат летен семестар во учебната 2020/21 година, средствата за пакет книги на лично име ќе ги уплаќаат на следната жиро сметка:

- трезорска сметка бр. 100000000063095, сметка на буџетски корисник 160016125578810 приходна шифра 723019, програма 42, депонент НБРМ,–

Факултет за безбедност – Скопје, со цел на дознака „надомест за учебници во пакет“.

*Доколку друго лице уплати во има на студентот задолжително во цел на дознака да го наведе името на студентот и студиската програма

- втор семестар Криминалистика

- 3.200,00 денари

Цената на пакетот за студентите кои го одбрале Превенција на криминалитет изнесува **4000,00 денари**

- втор семестар Криминологија и крим.политика

- 4.000,00 денари,

Цената на пакетот за студентите кои го подигнале учебникот Protect 1 во прв семестар а во вториот семестар избрале да го слушаат предметот Англиски јазик 2, изнесува **3200,00 ден.**

- втор семестар Безбедност

- 1.600,00 денари.

Доколку во првиот семестар во пакет го подигнале учебникот Protect 1 а во вториот семестар како избран предмет го избрале предметот Англиски јазик 2, или го слушале СФО 1 а во вториот семестар го избрале СФО 2. Доколку предметите Англиски јазик 2 и СФО 2 го избрале и слушаат по прв пат цената на пакетот ќе изнесува **2.400,00 ден.**

НАПОМЕНА: РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИОТ РОК ЌЕ ВРШАТ УПИС САМО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР.

Студентите задолжително да го запишат семестарот и предметите во I know системот, пред да го запишат семестарот потребно е да се пополни анкетен прашалник. Доколку студентот не гополни прашалникот системот нема да го дозволи запишувањето на семестарот.

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ЗАПИШУВААТ ОСМИ СЕМЕСТАР ДА ИЗБЕРАТ ТЕМА И МЕНТОР ЗА ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД.

СТУДЕНТИТЕ КОИ ИЗБРАЛЕ ТЕМА ЗА ДИПЛОМСКИ ТРУД ВО 2020 ГОДИНА, А ДО 22.02.2021 ГОДИНА НЕ ГО ОДБРАНИЛЕ ДИПЛОМСКИОТ ТРУД, ДОЛЖНИ СЕ ДА ИЗБЕРАТ НОВ НАСЛОВ ЗА ДИПЛОМСКИ ТРУД.

15.02.2021

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВА

проф. д-р Наташа Пеливанова